

Врз основа на член 23, став 1, точка 10 од Законот за јавни набавки, АД за производство на електрична енергија "Електрани на Северна Македонија" - Скопје, во државна сопственост, објавува:

**ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-59/2020
за прибирање на понуди за набавка на
јаглен (лигнит) за потребите на РЕК Осломеј**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1 Купувач по јавен повик бр. 01-59/2020 е А.Д."Електрани на Северна Македонија" - Скопје, со седиште на ул.11 Октомври бр.9, Скопје.
- 1.2. **Предметот на набавка е : 190.000 тони јаглен (лигнит) за потребите на РЕК Осломеј.**
- 1.3 Повикот е јавен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица регистрирани за ваква дејност и кои ги исполнуваат условите од тендерската документација.
- 1.4 Отварањето на понудите ќе се изврши во присуство на заинтересирани понудувачи.

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА

- 2.1 Количините за набавката се : 190.000 тони .
- 2.2 Количините се ориентациони и не се обврзувачки за АД ЕСМ. Стварно набавените количини ќе зависат од квалитетот на јагленот и средствата предвидени за оваа набавка.
- 2.3 Минималната количина која може да се понуди е 20.000 тони јаглен
- 2.4 Деталите околу оваа набавка се содржани во Тендерската документација

3 ПОДИГАЊЕ ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 3.1 Тендерската документација, заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат по барање, на следната e-mail адреса: blagica.markovik@elem.com.mk, секој ден во периодот од 8,30 до 15,00 часот
- 3.2 Контакт тел.: 02/3149-126; моб.: 070 - 274-296

4 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

- 4.1. Документацијата која понудувачите ја доставуваат, дефинирана е во тендерската документација.

5 НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

**АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА -
СКОПЈЕ, ДИРЕКЦИЈА**

11 Октомври 9, 1000 Скопје, П.факс 16, Р. Северна Македонија

- 5.1 Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса АД "Електрани на Северна Македонија", ул. 11 Октомври бр.9, Скопје.
- 5.2 Понудата се доставува во затворен коверт со назнака "не отварај", понуда по "јавен повик за набавка на јаглен – лигнит, со повикување на бројот на повикот.
- 5.3 Понудата се доставува преку пошта или во архивата на Купувачот.
- 5.4 Крајниот рок за доставување на понудите е: **27.10.2020 ГОД. ДО 12,00 ЧАСОТ ПО** **локално време. (најдоцна до овој термин понудите да се во архивата на Купувачот)**
- 7.5 Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден **27.10.2020 ГОД ВО 12:00 ЧАСОТ** по локално време, во просториите на АД "Електрани на Северна Македонија", ул. 11 Октомври бр.9, Скопје во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6 ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- 6.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од Тендерската документација, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара, нема да се разгледуваат.
- 8.3 Претставниците на понудувачите треба да достават писмено овластување за учество на јавното отворање на понудите.

Комисија за јавни набавки